



TARRACO FR 2.0 TSI 190 KS 4D DSG

Ниво на опременост: FR
Зафатнина на моторот: 1984 ccm
Моќност: 140kW (190KS)
Менувач: DSG 7 степен автоматски
Седишта: 5

Должина x ширина x висина: 4735 x 1839 x 1658 mm
Волумен на багажник: 760 l
Резервоар за гориво: 60 l
Потрошувачка на гориво: 5,7 - 6,4 l – WLTP Range
Емисија на CO₂: 148 – 167 g/km - WLTP Range

СЕРИСКА ОПРЕМА

- » ABS + ASR + ESP + XDS
- » Мултифункционален кожен управувач
- » Внатрешен хром пакет
- » Прилагодување на возачко и совозачко седиште по висина и лумбарно
- » Затемнети стакла
- » Можност за деактивација на совозачко воздушно перниче
- » Хромирани рамки на прозорите
- » Наслон за рака напред
- » Индикатор за притисок во пневматици
- » Електрична паркирна кочица
- » Алуминиумски лајсни на праговите на предните врати
- » Light assist - Асистент за светла
- » LEDдневни светла со сензор за автоматско вклучување на светлата + Coming Home & Leaving Home функција
- » LED задни светла
- » SEAT дигитална инструмент табла
- » Алуминиумски фелни Exclusive 19" пневматици 235/50 R19
- » Top view camera - Систем камери со приказ од 360 степени + камера со поглед назад
- » SEAT Drive Profile: избор на профил на возење
- » Мало резервно тркало со алат и дигалка
- » Handsfree electric - Tailgate Електрично отварање и затварање на багажникот со систем за безконтактно отварање и затварање со движење на ногата под браникот + Keyless entry+go = отклучување, заклучување и стартување на моторот без клуч

- » Зимски пакет: греење на предни и задни втор ред седишта со посебни команди + греење на бризгалки
- » Безбедносни штрафови на тркалата
- » Систем за детски седишта на задна клупа и на предно совозачко седиште
- » Хромирани кровни шини
- » Автоматски 3 зонски клима уред "Climatronic"
- » Електрика на предни и задни стакла
- » 7 воздушни перничења (2 предни + 2 странични + 2 завеси + воздушно перниче за колена на возачот)
- » Деллива задна клупа + движење на задна клупа напред/назад
- » Електрично прилагодување на надворешни ретровизори со грејачи и преклопување
- » Детекција на слепа точка + Асистент за задржување на лента на возење - Lane assist
- » LED предни светла
- » Сензор за светла и дожд
- » Комфорно спортски седишта во текстил-алкантара
- » 12 v приклучок напред
- » Детекција на замор
- » Адаптивен темпомат (Addaptive Cruise Control) + Асистент при ризик од фронтален судар (Front assist)
- » Adaptive Chassis Control (DCC) Адаптивна суспензија
- » Електрично возачко седиште + мемориска функција
- » Parkassist:Помош при паралелно паркирање и сензори за паркирање напред и назад
- » Navigation System Plus: навигација со мапи на Европа, 9,2" екран во боја чувствителен на допир, 8 звучници, Bluetooth, говорно давање наредби, Full Link

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА


- PNB BEATS AUDIO sound system (дигитален саунд пакет 10 звучници + сабвуфер)
PTC Панорамски сончев кров
PUY Supreme 20" Алуминиумски фелни машински обработени, 235/45 R20 100V
PL1 Кожни црни седишта
P7P 7 седишта
PGR Кука

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

46.900 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

2.900.765 денари



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 770
Тел. 02 26 03 771

office@porsche.com.mk
www.seat.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia